



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскоерпски, словеначки и на македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство за претплата, посебни издања и огласи 608-3-291-2

Среда, 17 јануари 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 2

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 1,20 динари — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристића бр. 1. Пошт. факс 226 — телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продајна служба 51-671.

16.

Врз основа на членот 26 од Законот за измени и дополненија на Законот за искористувањето на луките и пристаништата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65), Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, на својата седница од 9 ноември 1967 година, го утврди долу изложениот пречистен текст на Основниот закон за искористувањето на луките и пристаништата.

Пречистениот текст на Основниот закон за искористувањето на луките и пристаништата го опфаќа Законот за искористувањето на луките и пристаништата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61) и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65 и 23/67, во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и на неговите измени и дополненија.

АС бр. 268

9 ноември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Законодавно-правната комисија  
на Сојузната скупштина,  
др **Леон Гершковик**, с. р.

## ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ЛУКИТЕ И ПРИСТАНИШТАТА

(Пречистен текст)

### I. Општи одредби

#### Член 1

Поморската лука односно пристаништето на внатрешната пловидба, во смисла на овој закон, ги сочинува копнениот и водниот простор со изградените брегови, лукобрани, потребен слободен простор, уреди, постројки и други објекти наменети за пристанување на бродови, за укрцување и искрцување на патници и стоки, за складирање и други манипулации со стоки, како и за снабдување, поправка и заштита на бродови од невреме.

Одредбите од овој закон се однесуваат на поморските луки и на пристаништата на внатрешната пловидба (луки), ако со одредбите на овој закон не е пропишано поинаку.

#### Член 2

Луките служат, по правило, за јавен сообраќај. За јавен сообраќај служат луките отворени за домашен сообраќај и луките отворени за меѓународен сообраќај.

#### Член 3

Одделни луки или делови од лука можат да бидат наменети, согласно со одредбите на овој закон, да служат исклучиво или првенствено за потребите на определени државни органи (воени луки и слично), работни и други организации.

#### Член 4

Искористувањето на лука што служи за јавен сообраќај го врши лука-претпријатие односно пристаниште-претпријатие (лука-претпријатие).

Искористувањето на лука се состои во вршење на претоварни и други лучки услуги, како и во одржување и изградба на луката.

Претоварни и други лучки услуги можат во одделни луки да вршат, ако тоа го бара потребата, едно или повеќе посебни претпријатија за претоварни и други лучки услуги (претпријатија за лучко-претоварни услуги).

Во лука за која е основано претпријатие за лучко-претоварни услуги, лука-претпријатието не може да ги врши работите што според овој закон ги врши претпријатието за лучко-претоварни услуги.

#### Член 5

Лука-претпријатијата и претпријатијата за лучко-претоварни услуги можат да се здружуваат во деловни здруженија според општите прописи за здружувањето во стопанството.

Општинското собрание може да основе заедница на лука-претпријатијата и претпријатијата за лучко-претоварни услуги од своето подрачје (заедница на лучки претпријатија).

Две или повеќе општински собранија можат спогодбено да основат заедница на лучки претпријатија.

#### Член 6

Искористувањето на лука што служи за јавен сообраќај, а за која не е основано лука-претпријатие, општинското собрание ќе ѝ го довери на транспортна или друга работна организација или искористувањето на луката ќе го врши преку свои органи.

#### Член 7

За искористувањето на луката од членот 3 на овој закон се грижи државниот орган, работната или друга организација за чии потреби таа служи.

#### Член 8

Работната организација и општинското собрание, што вршат искористување на лука на јавниот сообраќај, се должни:

1) да се грижат за изградбата на оперативни брегови, лукобрани, зимовници, други објекти и потребни длабочини во луката, како и за нивното одржување во состојбата што ја бара јавниот сообраќај и безбедноста на пловните објекти;

2) на секој граѓанин и правно лице да му овозможат користење на оперативните брегови, лукобраните, зимовниците и другите објекти во луката, според нивната намена и во границите на расположивите капацитети.

Работната организација и општинското собрание, што вршат искористување на лука на јавниот сообраќај, можат оперативните брегови, лукобраните, зимовниците и другите објекти во луката да ги искористуваат само според нивната намена и во согласност со важечките прописи.

#### Член 9

Работната организација и општинското собрание, што вршат искористување на лука на јавниот

сообраќај, самостојно ја утврдуваат, во рамките на важечките прописи, тарифата за вршење на своите услуги и височината на лучките надоместоци.

Тарифата од ставот 1 на овој член мора да биде објавена на вообичаен начин.

Височината на надоместокот за вршење одделни услуги може, според природата на услугите, да се определува со договор.

#### Член 10

На лука-претпријатието и претпријатието за лучко-претоварни услуги се применуваат општите прописи што важат за стопанските организации, ако со овој закон не е определено поинаку.

## II. Лука-претпријатие

#### Член 11

Лука-претпријатие основа општинското собрание на чија територија се наоѓа луката.

#### Член 12

Општинското собрание е должно да основе лука-претпријатие ако искористувањето на луката му овозможува на тоа претпријатие да работи според начелата што важат за стопанските претпријатија.

#### Член 13

Основната дејност на лука-претпријатието е одржување и изградба на луката, како и укрцување, искрцување и складирање на стоки.

Лука-претпријатието може, ако за тоа ги исполнува пропишаните услови, да врши и споредни дејности што се во врска со работите во луката или што овозможуваат поправилно и попотполно искористување на луката, како што се услуги на патниците, сортирање, доработка и пакување на стоки, лучка реморкажа, пилотажа, снабдување на бродови со вода и слично

#### Член 14

Лука-претпријатие се основа за искористување на една или повеќе луки на територијата на една општина.

Две или повеќе општински собранија можат спогодбено да основат едно лука-претпријатие за една или повеќе луки што се наоѓаат на територијата на тие општини.

Две или повеќе општински собранија можат да се спогодат луката односно луките што се наоѓаат на територијата на тие општини, да му се дадат на искористување на лука-претпријатието што едно од тие собранија го основало.

#### Член 15

Основните средства на лука-претпријатието ги сочинуваат: оперативните брегови, лукобраните, лучките уреди и постројки, транспортните средства, складиштата и отворениот складишен простор, како и други објекти наменети за вршење на стопанските работи на претпријатието (член 16 точка 2).

#### Член 16

Со актот за основање на лука-претпријатието се определуваат, покрај другото:

1) подрачјето на луката односно на луките што му се предаваат на користење на претпријатието; 2) оперативните брегови, лукобраните и другите објекти, уреди и постројки што се наоѓаат на подрачјето на луката односно на луките и служат за работа во луката, а кои му се предаваат на претпријатието на искористување како негови основни средства;

3) делот на неизградениот брег, што му се предава на претпријатието на користење.

#### Член 17

Лука-претпријатието не може да го пренесува правото за користење на дел од оперативниот брег или на дел од лукобранот.

Лука-претпријатието може, со претходна согласност од општинското собрание, да им дава во закуп оперативни брегови или нивни делови на работни или други организации,

#### Член 18

Лука-претпријатието средствата за своето работење ги остварува од приходите од лучки надоместоци и други приходи од својата дејност.

Приходите од ставот 1 на овој член влегуваат во вкупниот приход на претпријатието.

#### Член 19

Приходи од лучките надоместоци се:

- 1) надоместок за користење на брег;
- 2) бродска лежарина;
- 3) надоместок за приврзување.

#### Член 20

Надоместок за користење на брег (член 19 точка 1) плаќа брод што го користи брегот со цел за укрцување односно искрцување на патници и стоки.

Надоместокот за користење на брег со цел за укрцување односно искрцување на патници се плаќа:

1) во сообраќајот помеѓу домашните луки и во пограничниот сообраќај — по патник укрцан во некоја лука;

2) во сообраќајот со странство — по патник укрцан или искрцан во домашна лука.

Надоместокот за користење на брег со цел за укрцување или искрцување на стоки се плаќа во определен износ за секој тон укрцан или искрцан товар.

Надоместокот за користење на брег може врз основа на договор за закуп да се плаќа и паушално (месечно, годишно).

#### Член 21

Бродска лежарина (член 19 точка 2) плаќа брод за користење на брег за кои и да било цели, освен заради укрцување или искрцување на патници или стоки.

Бродска лежарина плаќа брод и за користење на зимовник во лука.

#### Член 22

Надоместок за приврзување (член 19 точка 3) плаќа сопственикот односно корисникот на рибарски бродови, рибарски и други чамци, за користење на брег со цел за нивното постојано приврзување.

#### Член 23

Домашните и странските воени бродови и бродовите на граничните единици не плаќаат лучки надоместоци.

## III. Претпријатие за лучко-претоварни услуги

#### Член 24

Претпријатие за лучко-претоварни услуги може да основе лука-претпријатието или општинското собрание на чија територија е луката.

#### Член 25

Претпријатието за лучко-претоварни услуги врши укрцување, искрцување и складирање на стоки, сортирање, доработка и пакување на стоки, како и услуги на патниците.

Претпријатието за лучко-претоварни услуги може да ги врши сите или само некои од работите од ставот 1 на овој член.

Со актот за основање на претпријатието за лучко-претоварни услуги се определуваат работите што ги врши тоа претпријатие.

#### Член 26

Со актот за основање на претпријатието за лучко-претоварни услуги се определува, покрај другото, подрачјето на луката на кое претпријатието ќе ја врши својата дејност, како и основните средства што, според видот на работите на претпријатието, му се предаваат на претпријатието на користење.

#### Член 27

Претпријатието за лучко-претоварни услуги ги остварува средствата за своето работење од приходите што ги остварува со својата дејност.

**IV. Заедница на лучките претпријатија****Член 28**

Заедница на лучки претпријатија се основа со цел за усогласување и унапредување на работата во луката.

Во заедницата задолжително се зачленуваат лука-претпријатието и претпријатието за лучко-претоварни услуги.

Во заедницата можат да се зачленат транспортните и шпедитерските претпријатија и други работни организации, чија дејност е во непосредна врска со работата во луката.

**Член 29**

Заедницата на лучките претпријатија е правно лице.

**Член 30**

Заедницата на лучките претпријатија донесува план за развојот на луката како целина, во согласност со општествените планови, и врши и други работи од заеднички интерес определени со законот и со статутот на заедницата.

**Член 31**

Средствата на заедницата на лучките претпријатија се формираат, согласно на законот, од придонесот на работните и други организации здружени во заедницата.

**Член 32**

Придонесот од членот 31 на овој закон заедниците на лучките претпријатија можат да го употребат за подмирување на личните, материјалните и функционалните издатоци, за формирање на резервниот фонд и фондот на заедничката потрошувачка и за извршување други обврски за сновани врз закон.

**V. Искористување на лука за кое не е основано лука-претпријатие****Член 33**

Искористувањето на лука што служи за јавен сообраќај за која не е основано лука-претпријатие, општинското собрание може да ѝ го довери на транспортна или друга работна организација од својата територија или од територија на друга општина.

Општинското собрание може искористувањето на лука од ставот 1 на овој член да му го довери и на лука-претпријатие од територијата на друга општина.

Ако не го доверило искористувањето на луката според ставот 1 или 2 на овој член, општинското собрание ќе го врши искористувањето на луката преку свои органи.

**Член 34**

Ако општинското собрание ѝ го доверило искористувањето на луката на работна организација од членот 33 став 1 или 2 на овој закон, таа работна организација е должна за искористување на луката да основе погон за кој се врши самостојно пресметување на доходот.

На погоните од ставот 1 на овој член согласно се применуваат одредбите на овој закон што се однесуваат на лука-претпријатието.

**Член 35**

Ако луката ја искористува установа или општинско собрание преку свој орган, во делокругот на установата односно на општинското собрание спаѓа, покрај работите од членот 8 на овој закон, определувањето на височината на лучките надоместоци, давањето во закуп на отворен лучки складишен простор, давањето одобреност за вршење определени лучки претоварни работи и одобрувањето на тарифата за вршење на тие работи.

**Член 36**

Ако луката ја искористува установа, приходите од лучките надоместоци, од закупнината за отворен

складишен простор, како и приходите од надоместоците за посебно користење на брегот (член 42) и припаѓаат на установата што ја искористува луката, а ако луката ја искористува општинското собрание преку свој орган приходите ѝ припаѓаат на таа општина.

**VI. Надлежност на државните органи****Член 37**

Лучките отворени за домашен сообраќај ги определува општинското собрание на чија територија се наоѓа луката, земајќи ги предвид стопанските и општествените потреби за отворање на лука.

Општинското собрание може да донесе решение од ставот 1 на овој член ако органот на управата надлежен за работите на безбедноста на управбата дал претходно мислење дека се исполнети условите за безбедност на сообраќајот во луката.

**Член 38**

Кои луки се отворени за меѓународен сообраќај, односно кој дел од луката е наменет за тој сообраќај определува сојузниот секретар за стопанство во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за внатрешни работи, според Царинскиот закон.

**Член 39**

Во вршењето на правото за користење на неизградени брегови на море и на води на внатрешните пловни патишта, како и на останатото подрачје на море, општинското собрание може на работни и други организации да им дава право да градат оперативни брегови, лукобрани и зимовници.

Решението според ставот 1 на овој член општинското собрание го донесува со претходна согласност од Командата на воената морнарица, а по прибавено мислење од членот 37 став 2 на овој закон.

**Член 40**

Општинското собрание односно органот на управата што тоа ќе го определи може на работни и други организации и граѓани да им дозволи изградба на објект на морскиот брег или на морето односно на брегот или на водите на внатрешните пловни патишта (реките, каналите, езерата), или користење на друг начин на делови од брег или води (посебно користење на брег).

Решението од ставот 1 на овој член го донесува надлежниот орган откако претходно ќе прибави мислење според членот 37 став 2 од овој закон, а ако е во прашање изградба на градежен објект на морскиот брег или на морето — и по претходна согласност од Командата на воената морнарица.

Одредбите од овој член се однесуваат на сите случаи на посебно користење на брег, без оглед во чија сопственост е брегот.

**Член 41**

За донесување решенија според чл. 39 и 40 од овој закон потребна е и претходна согласност од органот на управата надлежен за работите на водостопанството, ако е во прашање градба на оперативен брег и зимовник или посебно користење на брег на внатрешните пловни патишта.

**Член 42**

За посебно користење на брег (член 40) се плаќа надоместок.

Височината и начинот на плаќањето на надоместокот за посебно користење на брег се определуваат со тарифа, што ја донесува општинското собрание.

**Член 43**

Органот што го донесол решението за користење на брег според членот 39 или 40 од овој закон може ова решение да го укине ако тоа го бара интересот на стопанството, на народната одбрана или други јавни интереси.

Ако надлежниот орган според ставот 1 на овој член го укине решението за користење на брег,

корисникот што има нешто изградено на брегот односно во морето или во водата има право да го отстрани тоа ако е тоа можно според природата на работата, или да бара надоместок за објектот во височина на неговата вредност на денот на престанокот на правото, освен ако во решението за давање на правото за посебно користење на брегот тие односи се уредени поинаку.

#### Член 44

Вадење од морскиот брег или од морето односно од брегот или од водата на внатрешните пловни патишта камен, чакал и песок се врши под условите определени со законот на републиката.

### VII. Преводни и завршни одредби

#### Член 45

Правото на користење на оперативните брегови, лукобраните, неизградените морски брегови и на останатото подрачје на море, на оперативните брегови, зимовниците и неизградените брегови на внатрешните пловни патишта, што се во општествена сопственост, а на кои до 21 јули 1961 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за искористувањето на луците и пристаништата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61), правото на користење го вршеле сојузните и републичките органи на управата надлежни за работите на безбедноста на пловидбата, се пренесува на 21 јули 1961 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за искористувањето на луците и пристаништата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61), врз општините на која територија се овие објекти.

#### Член 46

Ако во луката постои едно претпријатие за лучко-претоварни услуги, а општинското собрание смета дека нема потреба за основање посебни претпријатија за лучко-претоварни услуги, постојното претпријатие за лучко-претоварни услуги ќе се организира и ќе ја продолжи работата како лука-претпријатие согласно со одредбите од Законот за искористувањето на луците и пристаништата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61).

Ако во луката постојат повеќе претпријатија за лучко-претоварни услуги, или ако во луката постои едно претпријатие за лучко-претоварни услуги а општинското собрание смета дека треба да постои посебно претпријатие за лучко-претоварни услуги, општинското собрание ќе основе лука-претпријатие, а постојните претпријатија за лучко-претоварни услуги ќе продолжат со работа како претпријатија за лучко-претоварни услуги.

#### Член 47

Општинското собрание ќе ги пренесе врз новооснованата лука-претпријатие односно врз претпријатието што продолжува со работа како лука-претпријатие, согласно со одредбите од Законот за искористувањето на луците и пристаништата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61), оперативните брегови, лукобраните и зимовниците во луката како основни средства на тоа претпријатие.

Одделни делови од оперативните брегови, лукобраните или зимовниците во луката од членот 45 на овој закон, што на 21 јули 1961 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за искористувањето на луците и пристаништата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61), не ги користело претпријатие за лучко-претоварни услуги туку друга работна организација, општинското собрание може да ги предаде на работна организација што до 21 јули 1961 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за искористувањето на луците и пристаништата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61) ги користела, како нејзино основно средство.

Се овластува Сојузниот извршен совет да може да донесе прописи за утврдување на вредноста на основните средства што се пренесуваат на претпри-

јатијата од ст. 1 и 2 на овој член, а кои до 21 јули 1961 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за искористувањето на луците и пристаништата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61), не се проценети според важечките прописи.

#### Член 48

До донесувањето на законот на републиката во смисла на членот 44 на овој закон вадењето од морскиот брег или од морето односно од брегот или од водата на внатрешните пловни патишта камен, чакал и песок ќе се врши врз основа на одобрение од општинското собрание односно од органот на управата што тоа ќе го определи.

Во поглед издавањето на одобрение од ставот 1 на овој член ќе се применуваат одредбите на членот 40 став 2 и чл. 41 и 43 на овој закон.

#### Член 49

Со денот 21 јули 1961 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за искористувањето на луците и пристаништата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61), престанаа да важат членот 16 ст. 2 и 3 и чл. 17 и 17а од Уредбата за работата во луците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/50, 57/54, 32/58) доколку овие членови се однесуваат на надоместокот на штета причинета на бреговите, лукобраните, уредите и направите што се во основните средства на претпријатијата односно што ги користи општината или установата.

### 17.

Врз основа на членот 16 од Законот за измени и дополнења на Основниот закон за здравственото осигурување на земјоделците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67), Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина на седницата од 9 ноември 1967 година го утврди долу изложениот пречистен текст на Основниот закон за здравственото осигурување на земјоделците.

Пречистениот текст на Основниот закон за здравственото осигурување на земјоделците го опфаќа Основниот закон за здравственото осигурување на земјоделците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/65) и неговите измени и дополнења објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и на неговите измени и дополнења.

АС бр. 376

9 ноември 1967 година

Белград

Претседател  
на Законодавно-правната  
комисија  
на Сојузната скупштина,  
др Љеон Гершковик, с. р.

## ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

### (Пречистен текст)

#### Член 1

Здравствената заштита земјоделците си ја обезбедуваат со здравствено осигурување, врз основа на начелата за засмност и солидарност.

Здравственото осигурување на земјоделците е задолжително.

#### Член 2

Здравственото осигурување на земјоделците се организира и се спроведува според начелата на самоуправувањето, во рамките на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците.

Самоуправувањето со здравственото осигурување осигурениците-земјоделци го остваруваат пре-

ку собранијата на комуналните заедници и собранието на републичката заедница на здравственото осигурување на земјоделците.

Со републички закон односно со статутот на комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците може да се определи општите акти на заедницата, со кои се утврдуваат правата и обврските на осигурените лица, односно одделни од тие акти, да се донесуваат по пат на референдум.

#### Член 3

Земјоделци, во смисла на овој закон, се сите лица што се занимаваат со земјоделска дејност како со редовно занимање, или со цел за стопанисување индивидуално се занимаваат со лов или риболов, без оглед дали имаат и приходи од друга самостојна дејност или самостојно занимање.

Како земјоделци, во смисла на овој закон, се сметаат и членовите на домаќинствата на лицата од ставот 1 на овој член што ги издржуваат тие.

Со републички пропис поблиску се определува кои лица се сметаат земјоделци што задолжително се осигуруваат со здравствено осигурување на земјоделците.

На лицата што се занимаваат со земјоделска дејност, а кои се во работен однос или вршат друга дејност по основот на која имаат право на здравствено осигурување за сите осигурени случаи според Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, 29/66, 52/66 и 23/67), или според републички прописи донесени врз основа на членот 27 од тој закон, или тоа право го имаат како уживатели на пензија, односно уживатели на материјално обезбедување или на привремен надоместок според прописите за инвалидското осигурување, не им се обезбедува здравствено осигурување според овој закон сè додека го имаат својството на осигуреник според тие прописи.

#### Член 4

Комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците го утврдува со своите општи акти, во согласност со законот, обемот на здравствената заштита и другите права што на осигурените лица им се обезбедуваат со здравственото осигурување, како и условите и начинот за користење на здравствената заштита.

Со општите акти на заедницата (став 1) се утврдува, ако не е определено со закон поинаку, кои видови здравствена заштита се обезбедуваат во целина на товар на фондот на комуналната заедница, а кои со учество на осигурените лица во трошоците при користење на заштитата, како и височината на тоа учество.

#### Член 5

Комуналните заедници на земјоделците им ги обезбедуваат на осигурените лица најмалку следните права од здравственото осигурување:

1) лекување во сите здравствени установи ако заболат од колека, чума, жолта треска, големи сипаници, пегавец, повратна треска, црвен тифус, паратифус, менингитис, летаргичен енцефалитис, заразна жолтица, саканија, дифтерија, тетанус, припит, лептра, бес, Вејлова болест, туларемија, полиомиелитис, бабиња треска, Кала-Азар, трахома, дизентерија, шарлах, црвен ветар, мали сипаници, голема кашлица, малтешка треска, Бангова болест, гопореја, луес, мек чир, четврта венерична болест или микоза;

2) лекување во соодветни здравствени установи ако заболат од душевни болести, а заболеното лице е опасно по животот на други лица;

3) вакцинирање, ако е тоа задолжително според посебни прописи;

4) дезинфекција, дезинсекција и дератизација во стан, ако се медицински индицирани поради појава на заразна болест.

Освен видовите на здравствена заштита од ставот 1 на овој член, со републички закон можат да се определат и други видови здравствена заштита што комуналните заедници на здравственото осигурување на земјоделците се должни да им ги обезбедат на осигурените лица како право врз основа на здравственото осигурување.

Со републички закон се определуваат видовите на здравствена заштита од ст. 1 и 2 на овој член што на осигурените лица мораат да им се обезбедат во целина на товар на фондот на комуналната заедница.

#### Член 6

Општинското собрание може да одлучи за земјоделците од определена имотна состојба да поднесува во целина или делумно на товар на средствата на општинскиот буџет дел од трошоците за определени видови здравствена заштита што ги поднесуваат самите земјоделци.

#### Член 7

Средствата за здравственото осигурување на земјоделците се обезбедуваат со придонесите што ги плаќаат осигурените земјоделци.

Височината и начинот на определувањето на придонесите ги утврдува комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците.

Општинското собрание може да одлучи за земјоделците од определена имотна состојба придонесите или дел од придонесите да ги плаќа општината од свои средства.

Со републички закон може да се установи обврска земјоделските задруги и другите работни организации да му плаќаат на фондот на комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците посебен придонес за земјоделците што повремено ги ангажираат во работен однос за вршење одделни работи. Со тој закон се определува и височината, начинот на утврдувањето и пресметувањето на посебниот придонес.

Со републички закон можат да се установат и други приходи за обезбедување средства за здравствено осигурување на земјоделците.

#### Член 8

Од остварените придонеси и други приходи се формира фонд на комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците. Комуналната заедница може да формира повеќе фондови на здравственото осигурување на земјоделците, со посебна намена.

За определени ризици во спроведувањето на здравственото осигурување на земјоделците се установува здравствено реосигурување и се формира фонд на здравственото реосигурување за републичката заедница на здравственото осигурување на земјоделците.

Работењето на фондовите на здравственото осигурување на земјоделците и на фондите на здравственото реосигурување на земјоделците го водат, од името на заедницата, заводите за социјално осигурување, ако со републички закон не е определено поинаку. Заводите го водат ова работење според прописите за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

#### Член 9

Органот определен со републички пропис ќе го провиди начинот на кој средствата што ќе се остварат при наплатата на данокот на име придонес за здравствено осигурување на земјоделците ќе се уплатуваат за фондот на здравственото осигурување на земјоделците кај надлежниот завод односно организација што го води работењето на тој фонд (член 8 став 3).

#### Член 10

Заедниците спогодбено решаваат за работите од заеднички интерес за здравственото осигурување на земјоделците и можат спогодбено да ги определуваат заедничките средства потребни за остварување на задачите во работите од заеднички интерес. Во таа смисла заедниците соработуваат и со заедниците на социјалното осигурување на работниците, согласно со Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67).

## Член 11

Здравствената заштита што се обезбедува со здравственото осигурување ја остваруваат осигурените лица кај здравствени установи.

Односите помеѓу комуналните заедници на здравственото осигурување на земјоделците и здравствените установи се регулираат со договори, применувајќи ги согласно прописите што се однесуваат на воспоставувањето на договорни односи на здравствените установи и фондовите на здравственото осигурување на работниците.

За склучување договор за укажување здравствена заштита на осигурените лица одлучува собранието на комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците. Договорувањето го врши заводот односно организацијата што го води работењето на фондот на здравственото осигурување на земјоделците. Договорите за укажување здравствена заштита на осигурените лица склучени со здравствените установи на предлог од заводот односно организацијата што го води работењето на фондот на одделно подрачје, важат во поглед договорените надоместоци за здравствени услуги за сите комунални заедници на здравственото осигурување на земјоделците чии осигурени лица ги користат услугите на тие установи.

## Член 12

Со републички закон се определуваат основните услови за формирање на комунални заедници и начинот на формирањето на републичка заедница на здравственото осигурување на земјоделците, како и основите на организацијата на самоуправувањето на осигурениците во овие заедници и на финансирањето на здравственото осигурување на земјоделците.

## Член 13

До усогласувањето на републичките прописи со одредбите од Законот за измени и дополнења на Основниот закон за здравственото осигурување на земјоделците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67) ќе се применуваат одредбите од Основниот закон за здравственото осигурување на земјоделците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/65).

## 18.

Врз основа на членот 249 став 1 во врска со членот 186 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ, ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ТИЕ ПОДАТОЦИ**

## Член 1

Во Уредбата за воведување матична евиденција за осигурениците и уживателите на пензии, за пријавување на податоците за матичната евиденција и за регистрација на тие податоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/67) во членот 4 став 2 точка 1 зборовите: „до 31 декември 1967“ се заменуваат со зборовите: „до 30 септември 1968“.

Во ставот 3 зборовите: „односно кај кои биле последен пат во работен однос,“ се бришат.

## Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 1

10 јануари 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

## 19.

Врз основа на членот 165 точка 3 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/63, 1/67 и 54/67), во врска со членот 20 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/66 и 1/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

## ПРАВИЛНИК

**ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОВИТЕ И НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1967 ГОДИНА**

## I. Општи одредби

## Член 1

Одредбите од овој правилник се однесуваат на фондовите и средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници (во понатамошниот текст: фондот), и тоа на:

1) Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, основан со Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65 и 28/66), освен на работна заедница на фонд што составува завршна сметка врз основа на Правилникот за составување на завршната сметка на работните организации за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/67);

2) фондовите на заедниците на образованието основани според одредбите на Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување;

3) фондовите за развој на стопански недоволно развиените подрачја на социјалистичките републики, што ги основаат републиките врз основа на одредбите од главата VIII на Општествениот план на стопанскиот развој на Југославија од 1961 до 1965 година и главата XIII од Сојузниот општествен план за 1963 година;

4) фондовите на општествено-политичките заедници основани според чл. 68 до 91 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници;

5) републичките фондови за водите, основани според членот 14 од Основниот закон за водите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65);

6) средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници, формирани според членот 176 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67 и 54/67);

7) средствата на заедничките резерви на стопанските организации, формирани според одредбите на Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/61 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/63, 14/65, 12/67 и 54/67) и Законот за формирање дополнителни средства за заеднички резерви на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65).

## Член 2

Во завршната сметка на фондот за 1967 година се искажуваат пренесените средства и пласманот на средствата од 1966 година и сите промени на средствата во 1967 година што се евидентирани преку жиро-сметката на фондот кај Службата на општественото книговодство до 31 декември 1967 година.

Приходите и расходите на фондот во 1967 година што не се евидентирани преку жиро-сметката на фондот до 31 декември 1967 година, нема да се искажат во завршната сметка на фондот за 1967 година туку во завршната сметка на фондот за 1968 година.

Ако општествено-политичката заедница донесла одлука во смисла на членот 164б став 3 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, во завршната сметка на фондските средства на општествено-политичките заедници и на фондските средства на заедниците на образованието се искажуваат и соодветниот дел средства што му се доделени на фондот на општествено-политичката заедница односно што се доделени, во смисла на членот 2 став 3 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување, како дополнителни средства на фондот на заедницата на образованието од приходите што општествено-политичката заедница ги остварила до 31 декември 1967 година а што се уплатени во буџетот до 31 јануари 1968 година. Извршената исплата на товар доделените средства во текот на јануари 1968 година за создадените обврски до 31 декември 1967 година се искажуваат во соодветните ставки на расходите во билансот на средствата на фондските на општествено-политичките заедници односно фондските на заедниците на образованието.

Салдото на 31 декември 1967 година во завршната сметка за 1967 година на фондот на општествено-политичката заедница и на фондот на заедницата на образованието го сочинуваат средствата на жиро-сметката на 31 декември 1967 година и средствата распоредени во смисла на ставот 3 од овој член до 31 јануари 1968 година намалени за износот на извршените исплати во текот на јануари 1968 година за создадените обврски до 31 декември 1967 година.

По кредитите, што се користат и се отплатуваат, дадени од некој од фондските од членот 1 на овој правилник, банката (ако користењето и отплатната служба се врши преку банката), фондот односно работната или друга самоуправни организација на која ѝ е доверен фондот на управување (ако користењето и отплатната служба се врши преку фондот односно работната или друга самоуправни организација на која ѝ е даден фондот на управување) ќе ја пресмета под 31 декември 1967 година каматата — интеркаларна и по втасаните обврски на должниците. За износот на пресметаната интеркаларна камата банката, фондот односно работната или друга самоуправни организација на која фондот ѝ е даден на управување во своето книговодство ќе го товари кредитот во користење во корист на сметката на пресметаната камата по кредитите од средствата на општествените фондови и општествено-политичките заедници и ќе ѝ издаде налог на Службата на општественото книговодство со кој ја задолжува и ја одобрува жиро-сметката на фондот а во своето книговодство ја задолжува сметката на пресметаната камата по кредитите од средствата на општествените фондови и општествено-политичките заедници во корист на сметката на средствата на фондот (група сметки 794). За износот на каматата по втасаните обврски, пресметани под 31 декември 1967 година, ќе се задолжат втасаните обврски во корист на пресметаната камата по кредитите од средствата на општествените фондови и општествено-политичките заедници.

Состојбата на кредитите во завршната сметка на фондот ќе се искаже без каматата која под 31 декември 1967 година е пресметана и прокнижена кај банката, фондот односно работната или друга самоуправни организација на која ѝ е даден фондот на управување, а не е евидентирана преку жиро-сметката на банката кај Службата на општественото книговодство до 31 декември 1967 година.

За да биде усогласена состојбата на кредитите дадени од фондот, според книговодството на банката, фондот односно работната или друга самоуправни организација на која ѝ е даден фондот на управување, со состојбата на тие кредити на жиро-сметката на тој фонд, банката, фондот односно работната или друга самоуправни организација на која ѝ е даден фондот на управување ќе ја внесе во пописот на партиите на кредитите (на обрасците ИнУ-1 и Ин-2) состојбата на кредитите со пресме-

тана прокнижена а ненаплатена камата, и од вкупниот збир ќе ја одбие состојбата на сметките на кои е прокнижена наплатената камата.

Под 31 декември 1967 година банките врз основа на договор со фондот ќе издадат налог на товар средствата на фондот за надоместок за извршените услуги по кредитите дадени од средствата на фондот.

## II. Составни делови на завршната сметка

### Член 3

Завршната сметка на фондските наведени во членот 1 од овој правилник се состои од:

- 1) биланс на фондот на 31 декември 1967 година;
- 2) извештај за кредитите во користење и отплатување и за втасаните обврски;
- 3) извештај за работењето.

### Член 4

Кон завршната сметка на фондот се прилага записникот од седницата на собранieto на општествено-политичката заедница односно органот на управувањето на фондот на која е донесена завршната сметка.

## III. Составување на завршната сметка

### Член 5

Завршната сметка на фондот се составува врз основа на податоците од фондот, работната или друга самоуправни организација на која ѝ е даден фондот на управување и податоците што Службата на општественото книговодство ги доставува до фондот, банката, односно работната или друга самоуправни организација на која ѝ е даден фондот на управување.

Ако фондот давал кредити преку банката, завршната сметка на фондот се составува и врз основа на податоците што банката ќе ги достави до фондот односно работната или друга самоуправни организација на која ѝ е даден фондот на управување. Во тој случај банката ќе му достави на фондот односно на работната или друга самоуправни организација на која ѝ е даден фондот на управување и податоци за почетната состојба, променот и состојбата на сметката за пресметаната камата на 31 декември 1967 година по кредитите дадени од фондот. Овие податоци банката е должна да ги достави до 20 јануари 1968 година, со тоа што посебно да ја искаже состојбата на интеркаларната камата, ако таа не е спроведена преку жиро-сметката кај Службата на општественото книговодство на 31 декември 1967 година.

Состојбата на средствата, состојбата на изворите на средствата, состојбата на потрошокот на средствата и состојбата на примените и дадените кредити се утврдуваат врз основа на податоците од фондот, банката односно работната или друга самоуправни организација на која ѝ е даден фондот на управување и Службата на општественото книговодство.

### Член 6

Завршната сметка на фондот ја составува фондот, а завршната сметка на фондот што ѝ е даден на управување на работната или друга самоуправни организација — работната или друга самоуправни организација на која ѝ е даден фондот на управување.

### Член 7

Извештајот за работењето на фондот што го составува фондот односно работната или друга самоуправни организација на која ѝ е даден фондот на управување се составува на начинот и во обемот што им одговараат на потребите на фондот и на општествено-политичката заедница што го основала фондот.

Извештајот за работењето на фондот од ставот 1 на овој член содржи особено: општи податоци за фондот, преглед и анализа на целокупното работе-



ње на фондот и анализа за постигнатите резултати од дејноста на фондот, податоци за остварените приходи и извршените расходи на фондот, што се предвидени со планот за 1967 година и за резултатите од дејноста на фондот во однос на неговите функционални расходи и на финансирањето на инвестициите, услови под кои фондот ја вршел својата дејност, податоци за обврските на фондот по основ на непосредно финансирање и за одобрените и неискористените кредити, за побарувањата на фондот по втасаните а неплатени ануитети и за мерките преземени за наплата на тие ануитети, за обврските на фондот по основ на примени кредити и за средствата на фондот орочени кај банката, како и други податоци од значење за работењето на фондот.

#### IV. Донесување и доставување на завршната сметка до Службата на општественото книговодство

##### Член 8

Завршната сметка на фондот ја донесува органот на управувањето на фондот односно органот на управувањето на работната или друга самоуправни организација на која ѝ е даден фондот на управување — до 15 февруари 1968 година.

##### Член 9

Завршната сметка на фондот се доставува во два примерока до Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на фондот и во еден примерок до надлежното собрание на општествено-политичката заедница — во рок од 10 дена од денот на донесувањето на завршната сметка.

##### Член 10

Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на фондот е должна на подносителот кој ќе достави уредна завршна сметка веднаш да му издаде потврда за приемот на завршната сметка, а најдоцна во рок од три дена од денот на поднесувањето.

Ако завршната сметка не ги содржи сите делови наведени во членот 3 и ако кон завршната сметка не е приложен записникот од членот 4 на овој правилник, ќе се смета дека завршната сметка не е поднесена. Службата на општественото книговодство е должна за тоа писмено да го извести подносителот на завршната сметка во рок од три дена од денот на приемот на завршната сметка.

#### V. Наплатување на обврски

##### Член 11

Фондот и работната односно друга самоуправни организација на која ѝ е даден фондот на управување се должни кон завршната сметка да ѝ поднесат на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на фондот и налози за уплатување на разликата помеѓу износите на обврските спрема општествената заедница утврдени до крајот на годината и аконтациите на тие обврски уплатени во текот на годината.

Ако е со решението на Службата на општественото книговодство за завршната сметка утврдено дека постојат неподмирени обврски спрема општествената заедница, или дека тие обврски се подмирени во износи поголеми отколку што изнесуваат според тоа решение, Службата на општественото книговодство во рок од 10 дена од денот на приемот на решението ќе изврши наплата на неподмирените обврски спрема општествената заедница односно враќање на повеќе наплатените износи според налозите односно според барањето за враќање што го поднесол фондот или работната односно друга самоуправни организација на која ѝ е даден фондот на управување. Наплатата на неподмирените обврски ги товари средствата на фондот од текуштата година, а враќањето на повеќе наплатените обврски се книги во корист на средствата на фондот во текуштата година.

#### 6. Збирна обработка на податоците

##### Член 12

Службата на општественото книговодство до 10 мај 1968 година ќе изработи збирни прегледи на завршните сметки за 1967 година, и тоа по видовите на фондовите и според општествено-политичките заедници што ги основале фондовите односно чии се средствата за финансирање на инвестициите во стопанството.

#### 7. Обрасци за составување на завршната сметка

##### Член 13

Завршната сметка на фондот се составува на следните обрасци:

1) за Фондот на Федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта и за фондовите за развој на стопански недоволно развиените подрачја на социјалистичките републики — на образецот ЗСФНП-1 — Биланс на фондот (на Федерацијата — републиката) за кредитирање на стопански недоволно развиените (републики, краишта, подрачја) на 31 декември 1967 година;

2) за фондовите на заедниците на образованието — на образецот ЗСОБ-1 — Биланс на средствата за образование и воспитување на 31 декември 1967 година и на образецот ЗСОБ-2 — Преглед на потрошокот на средствата за образование и воспитување по видовите установи — од 1 јануари до 31 декември 1967 година;

3) за фондовите на општествено-политичките заедници основани според чл. 66 до 91 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници и за републичките фондови на водите — на образецот ЗСФОПЗ-1 — Биланс (назив на фондот и на општествено-политичката заедница) на 31 декември 1967 година;

4) за средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници — на образецот ЗСИС-1 — Биланс на средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството, — на 31 декември 1967 година;

5) за средствата на заедничките резерви на стопанските организации — на образецот ЗСЗР-1 — Биланс на средствата на заедничките резерви на стопанските организации, — на 31 декември 1967 година.

Обрасците наведени во ставот 1 на овој член се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Заради овозможување механиографска обработка на податоците од завршните сметки, работните организации што ги издаваат обрасците можаат обрасците од овој член да ги печатаат според димензиите и другите технички услови што ќе ги определи Службата на општественото книговодство.

##### Член 14

За секој фонд од членот 1 на овој правилник чии средства се користени во вид на кредит, се составуваат извештаи на обрасците од Службата на општественото книговодство, и тоа:

1) на образецот ИнУ-1 — Извештај за инвестиционите кредити во користење и за средствата за учества, пречекорувања и гаранции, на 31 декември 1967 година;

2) на образецот Ин-2 — Извештај за кредитите во отплатување и за втасаните обврски на 31 декември 1967 година.

Извештаите од ставот 1 на овој член се прилагаат кон завршната сметка.

#### 8. Пополнување на обрасците

##### Член 15

Пополнувањето на обрасците наведени во членот 13 од овој правилник се врши врз основа на податоците од евиденцијата на фондот или работ-



ната односно друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување и од податоците од обрасците ИнУ-1 и Ин-2 (член 14).

Обрасците ИнУ-1 и Ин-2 ги составуваат банките преку кои се пласирани средствата на фондовите од членот 1 на овој правилник. Во обрасците под посебни редни броеви се внесуваат податоци за секоја партија кредит во користење односно отплатување. Пополнувањето на одделни колони се врши според важечките упатства на Службата на општественото книговодство, ако со вој правилник не е предвидено поинаку.

## Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-11503/1  
30 декември 1967 година  
Белград

Заменик сојузен секретар  
за финансии,  
Владимир Цериќ, с. р.

Образец ЗСФНП-1

Социјалистичка Република \_\_\_\_\_  
Автономна Покраина \_\_\_\_\_

## Б И Л А Н С

НА ФОНДОТ НА \_\_\_\_\_ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО  
(Федерацијата — републиката)  
РАЗВИЕНИТЕ \_\_\_\_\_ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА  
(републики — краишта — подрачја)

| Реден број | О П И С | И з в о с |
|------------|---------|-----------|
| 1          | 2       | 3         |

## I СРЕДСТВА

## 1. Пренесени средства

- 1 Сопствени средства пренесени од изминатата година (ЗСИФНП-1 за 1966 година, ред. бр. 34)
- 2 Средства на кредитите пренесени од изминатата година (ЗСИФНП-1 за 1966 година, ред. бр. 35)
- 3 Вкупно (ред. бр. 1+2)

Од тоа:

- 4 Кредити дадени од фондот (ЗСИФНП-1 за 1966 година, ред. бр. 37)
- 5 Орочени средства (ЗСИФНП-1 за 1966 година, ред. бр. 39)
- 6 Издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ЗСИФНП-1 за 1966 година, ред. бр. 38)
- 7 Салдо на жиро-сметката (ЗСИФНП-1 за 1966 година, ред. бр. 40)
- 8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3)

## 2. Уплати на приходите во текуштата година

- 9 Примени средства од федерацијата односно републиката за кредитирање
- 10 Примени кредити
- 11 Примени дотации
- 12 Камата по дадените кредити
- 13 Други приходи
- 14 Вкупно приходите (ред. бр. 9 до 13)

## 3. Ослободени средства

- 15 Наплатени отплати по дадените кредити
- 16 Вратени орочени средства
- 17 Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи
- 18 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 15 до 17)
- 19 Вкупно средствата (ред. бр. 8+14+18)

## II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА

## 1. Непосредни расходи

- 20 Пренос на средствата врз банката за финансирање без обврски за враќање
- 21 Пренос на средствата на име на работната заедница на фондот
- 22 Други непосредни расходи
- 23 Вкупно расходите (ред. бр. 20 до 22)

## 2. Употреба на средствата

- 24 Кредити на банките
- 25 Кредити за основни средства
- 26 Кредити за обртни средства
- 27 Кредити за стопански инвестиции и општествен стандард
- 28 Отплати по примените кредити
- 29 Издвоени средства на сметка на орочените депозити
- 30 Издвоени средства односно 40% на исплатите за инвестиции
- 31 Издвоени средства 10% од гарантниот износ

| 1                                   | 2  | 3 |
|-------------------------------------|--|---|
| 32                                  | Издвоени средства до 2% за енергетиката  |   |
| 33                                  | Вкупно пласманите (ред. бр. 24 до 32)  |   |
| 34                                  | Вкупно употребените средства (ред. бр. 23+33)  |   |
| 35                                  | Непотрошени средства (ред. бр. 7+14+18 минус ред. бр. 34) = салдо на жиро-сметката на 31 декември 1967 година          |   |
| <b>III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ</b> |  |   |
| 36                                  | Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 35)  |   |
| 37                                  | Кредити дадени од фондот (ред. бр. 4+24 до 27 минус ред. бр. 15)   |   |
| 38                                  | Состојба на орочените средства (ред. бр. 5+29 минус ред. бр. 16)   |   |
| 39                                  | Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантните износи (ред. бр. 6+30+31+32 минус ред. бр. 17) |   |
| 40                                  | Вкупни средства на фондот на 31 декември 1967 година (ред. бр. 36 до 39)   |   |
| Од тоа:                             |  |   |
| 41                                  | Сопствени средства (ред. бр. 39 минус ред. бр. 42)   |   |
| 42                                  | Туѓи средства (ред. бр. 2+10 минус ред. бр. 28)  |   |

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСОБ-1

Социјалистичка Република \_\_\_\_\_  
Автономна Покраина \_\_\_\_\_

Општина \_\_\_\_\_

**Б И Л А Н С****НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА**

| Реден број  | О П И С   | Износ |
|---|---|-------|
| 1   | 2   | 3     |
| <b>I СРЕДСТВА</b>                                 |   |       |
| <b>1. Уплати на приходите во текуштата година</b> |   |       |
| 1   | Средства од придонесите за образование и од данок на промет (член 2 ст. 1 и 2 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување) |       |
| 2   | Дополнителни средства од буџетот на општествено-политичките заедници  |       |
| 3   | Средства од стопански организации   |       |
| 4   | Средства од други работни организации   |       |
| 5   | Средства од самопридонес на граѓани   |       |
| 6   | Други средства од граѓани   |       |
| 7   | Наплатен надоместок за школување на ученици од подрачје на други заедници на образованието  |       |
| 8   | Дополнителни средства од републичките заедници на образованието   |       |
| 9   | Средства од кредити   |       |
| 10  | Средства од камати по кредити, орочени и други средства   |       |
| 11  | Други приходи   |       |
| 12  | Вкупно приходите (ред. бр. 1 до 11)   |       |
| <b>2. Ослободени средства</b>                     |   |       |
| 13  | Наплатени отплати по дадени кредити   |       |
| 14  | Вратени орочени средства  |       |
| 15  | Вратени издвоени средства на инвестиции и на гарантен износ   |       |
| 16  | Вкупно ослободените средства (ред. бр. 13 до 15)  |       |
| 17  | Вкупни средства (ред. бр. 12+16)  |       |
| 18  | Издвоено за резерва на заедниците на образованието  |       |
| 19  | Приходи по издвојување на резервите (ред. бр. 17 минус ред. бр. 18)   |       |

| 1   | 2  | 3 |
|---|--|---|
| <b>II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА</b>    |  |   |
| <b>1. Непосредни расходи</b>                              |  |   |
| 20  | финансирање на научноистражувачката работа во областа на образованието и воспитувањето                           |   |
| 21  | Стипендии за школување   |   |
| 22  | Пренос на средства за редовни расходи на установите за образование и воспитување                                 |   |
| 23  | Пренос на средствата на работни организации за непосредно финансирање на образованието на кадрите                |   |
| 24  | Непосредни исплати за инвестиции   |   |
| 25  | Пренос на средствата за инвестиции на установите за образование и воспитување и за учеството по кредити          |   |
| 26  | Трошоци на стручната служба на заедниците на образованието   |   |
| 27  | Други расходи  |   |
| 28  | Вкупно (ред. бр. 20 до 27)   |   |
| <b>2. Употреба на средствата</b>                          |  |   |
| 29  | Кредити за проширување на материјалната основа на образованието и воспитувањето                                  |   |
| 30  | Кредити за школување   |   |
| 31  | Отплати по примени кредити   |   |
| 32  | Издвоени средства на сметката на орочените депозити  |   |
| 33  | Издвоени средства на исплати за инвестиции   |   |
| 34  | Издвоени средства 10% од гарантниот износ  |   |
| 35  | Издвоени средства до 2% за енергетиката  |   |
| 36  | Вкупно употребата на средствата (ред. бр. 29 до 35)  |   |
| 37  | Вкупно употребата на средствата (ред. бр. 18+28+36)  |   |
| 38  | Непотрошени средства (ред. бр. 17 минус ред. бр. 37) = салдо на жиро-сметката на 31 декември 1967 година         |   |
| <b>III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ</b>                       |  |   |
| 39  | Состојба на жиро-сметката (ред. бр. 38)  |   |
| 40  | Состојба на дадените кредити (ред. бр. 29+30 минус ред. бр. 13)  |   |
| 41  | Состојба на орочените средства (ред. бр. 32 минус ред. бр. 14)   |   |
| 42  | Состојба на издвоените средства за исплати на инвестиции и гарантни износи (ред. бр. 33+34+35 минус ред. бр. 15) |   |
| 43  | Вкупни средства на 31 декември (ред. бр. 39 до 42)   |   |
| 44  | Сопствени средства (ред. бр. 43 минус ред. бр. 45)   |   |
| 45  | Туѓи средства (ред. бр. 9 минус ред. бр. 31)   |   |
| 46  | Слободни средства на резервата на заедницата на образованието  |   |
| <b>IV. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА</b> |  |   |
| 47  | Издатоци за материјали и услуги  |   |
| 48  | Лични доходи (нето)  |   |
| 49  | Придонеси од личните доходи и спрема личните доходи  |   |
| 50  | Исплати за инвестиции  |   |
| 51  | Друго  |   |
| 52  | Непотрошени средства (ред. бр. 26 минус ред. бр. 47 до 51)   |   |

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

## Образец ЗСОБ-2

Социјалистичка Република \_\_\_\_\_ Општина \_\_\_\_\_

## ПРЕГЛЕД

НА ПОТРОШКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ПО ВИДОВИ УСТА-  
НОВИ(назив на заедницата)  
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА

| Реден број | Вид установи за образование и воспитување                          | Вкупно | Средства за редовна дејност | Непосредни исплати за инвестиции | Пренос на средства за инвестиции | Кредити за инвестиции |
|------------|--|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2  | 3      | 4                           | 5                                | 6                                | 7                     |
| 1          | Основни училишта   |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 2          | Училишта за ученици во стопанството                                |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 3          | Училишта за квалификувани работници                                |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 4          | Технички и други стручни училишта за стопанството и јавните служби |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 5          | Школи за образование на наставните кадри                           |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 6          | Уметнички школи  |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 7          | Гимназии   |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 8          | Специјални школи   |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 9          | Посебни школи за возрастни   |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 10         | Школи за дополнително образование                                  |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 11         | Виши школи   |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 12         | Школски центар   |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 13         | Универзитети, факултети и уметнички академии                       |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 14         | Претшколски установи   |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 15         | Домови за ученици  |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 16         | Домови за студенти   |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 17         | Работнички и народни универзитети                                  |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 18         | Други установи за образование и воспитување                        |        |                             |                                  |                                  |                       |
| 19         | Вкупно (ред. бр. 1 до 18)  |        |                             |                                  |                                  |                       |

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

## Образец ЗСФФПЗ-1

Социјалистичка Република \_\_\_\_\_  
Автономна Покраина \_\_\_\_\_  
Околина \_\_\_\_\_

Општина \_\_\_\_\_

## БИЛАНС

(назив на фондот и на општествено-политичката заедница)  
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА

| Реден број                   | О П И С   | И з н о с                 |           |
|------------------------------|---|---------------------------|-----------|
|                              |   | според финанси-скиот план | остварено |
| 1                            | 2   | 3                         | 4         |
| <b>I. СРЕДСТВА</b>           |   |                           |           |
| <b>1. Пренесени средства</b> |   |                           |           |
| 1                            | Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСФФПЗ-1 за 1966 година, ред. бр. 43) |                           |           |

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|--|---|---|---|
| 2  | Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФОПЗ-1 за 1966 година, ред. бр. 44)                                |   |   |
| 3  | Вкупно (ред. бр. 1 + 2)   |   |   |
|  | Од тоа:   |   |   |
| 4  | Салдо на жиро-сметката (ЗСФОПЗ-1 за 1966 година, ред. бр. 51)   |   |   |
| 5  | Состојба на кредитите дадени од фондот (ЗСФОПЗ-1 за 1966 година, ред. бр. 50)   |   |   |
| 6  | Состојба на орочените средства (ЗСФОПЗ-1 за 1966 година, ред. бр. 46)   |   |   |
| 7  | Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ЗСФОПЗ-1 за 1966 година, ред. бр. 47 + 48 + 49) |   |   |
| 8  | Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3)   |   |   |
| <b>2. Остварени средства во текуштата година</b>                           |   |   |   |
| а) Приходи во текуштата година   |   |   |   |
| 9  | Средства примени од буџетот на општествено-политичката заедница што го основала фондот                                      |   |   |
| 10   | Средства примени од други фондови на општествено-политичката заедница што го основала фондот                                |   |   |
| 11   | Средства примени од буџетот и фондовите на други општествено-политички заедници   |   |   |
| 12   | Средства примени од работни организации   |   |   |
| 13   | Средства примени од други организации и општествени-правни лица   |   |   |
| 14   | Средства примени од граѓански правни лица и граѓани   |   |   |
| 15   | Средства од примени кредити   |   |   |
| 16   | Средства од наплатени камати по кредити, орочени и други средства   |   |   |
| 17   | Други приходи   |   |   |
| 18   | Вкупно приходите во текуштата година (ред. бр. 9 до 17)   |   |   |
| б) Ослободени средства во текуштата година                                 |   |   |   |
| 19   | Од наплатени отплати по кредити дадени од фондот  |   |   |
| 20   | Од вратени орочени средства   |   |   |
| 21   | Од вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи   |   |   |
| 22   | Вкупно ослободените средства во текуштата година (ред. бр. 19 до 21)  |   |   |
| 23   | Вкупно остварените средства во текуштата година (ред. бр. 18 + 22)  |   |   |
| 24   | Вкупно средствата за употреба во текуштата година (ред. бр. 4 + 23)   |   |   |
| <b>II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО ТЕКУШТАТА ГОДИНА</b> |   |   |   |
| <b>1. Непосредни расходи</b>   |   |   |   |
| 25   | Функционални расходи што имаат карактер на материјални расходи непосредно од фондот   |   |   |
| 26   | Функционални расходи што имаат карактер на лични примања непосредно од фондот   |   |   |
| 27   | Пренос на средства на други корисници за функционални расходи (без обврска за враќање)                                      |   |   |
| 28   | Инвестициони расходи непосредно од фондот   |   |   |
| 29   | Пренос на средства на други корисници за инвестициони расходи (без обврска за враќање)                                      |   |   |
| 30   | Отплати по примени кредити  |   |   |
| 31   | Лични расходи на администрацијата на фондот   |   |   |
| 32   | Материјални расходи на администрацијата на фондот   |   |   |
| 33   | Други расходи непосредно од фондот  |   |   |
| 34   | Вкупно непосредните расходи (ред. бр. 25 до 33)   |   |   |
| <b>2. Употреба на средствата</b>   |   |   |   |
| 35   | Кредити дадени од фондот за функционални расходи  |   |   |
| 36   | Кредити дадени од фондот за инвестициони расходи  |   |   |

| 1                                   | 2  | 3 | 4 |
|-------------------------------------|--|---|---|
| 37                                  | Издвоени средства на сметката на орочените депозити  |   |   |
| 38                                  | Издвоени блокирани средства 25% односно 40% на исплати за инвестиции   |   |   |
| 39                                  | Издвоени средства 10% на име гарантни износи   |   |   |
| 40                                  | Издвоени средства до 20% за енергетиката   |   |   |
| 41                                  | Вкупно употребата на средствата (ред. бр. 35 до 40)  |   |   |
| 42                                  | Вкупно непосредните расходи и употребата на средствата (ред. бр. 34 + 41)  |   |   |
| 43                                  | Салдо на жиро-сметката на 31 декември (ред. бр. 24 минус ред. бр. 42)  |   |   |
| 44                                  | Втасани побарувања   |   |   |
| 45                                  | Втасани обврски  |   |   |
| 46                                  | Вкупно расположивите средства на 31 декември (ред. бр. 43+44 минус ред. бр. 45)  |   |   |
| <b>III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ</b> |  |   |   |
| 47                                  | Состојба на средствата (салдо) на жиро-сметката (ред. бр. 43)  |   |   |
| 48                                  | Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 5 + 35 + 36 минус ред. бр. 19)  |   |   |
| 49                                  | Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 + 37 минус ред. бр. 20)   |   |   |
| 50                                  | Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ред. бр. 7 + 38 + 39 + 40 минус ред. бр. 21) |   |   |
| 51                                  | Вкупни средства на фондот на 31 декември (ред. бр. 47 до 50)   |   |   |
|                                     | Од тоа:  |   |   |
| 52                                  | Сопствени средства на фондот (ред. бр. 51 минус ред. бр. 53)   |   |   |
| 53                                  | Состојба на примените кредити — туѓи средства (ред. бр. 2 + 13 минус ред. бр. 30)  |   |   |

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСИС-1

Социјалистичка Република \_\_\_\_\_ Автономна Покраина \_\_\_\_\_  
Општина \_\_\_\_\_**Б И Л А Н С**НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО-  
ПАНСТВОТО

(назив на општествено-политичката заедница)

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА

| Реден број  | О П И С  | И з н о с |
|---|--|-----------|
| 1   | 2  | 3         |
| <b>I СРЕДСТВА</b>                                 |  |           |
| <b>1. Пренесени средства</b>                      |  |           |
| 1   | Средства пренесени од изминатата година<br>Од тоа:                                       |           |
| 2   | Пренесено на банките во кредитниот фонд на име влог (ЗСИС-1 за 1966 година, ред. бр. 21) |           |
| 3   | Дадени кредити (ЗСИС-1 за 1966 година, ред. бр. 22)                                      |           |
| 4   | Орочени средства (ЗСИС-1 за 1966 година, ред. бр. 23)                                    |           |
| 5   | Салдо на жиро-сметката (ЗСИС-1 за 1966 година, ред. бр. 24)                              |           |
| 6   | Вкупно (ред. бр. 2 до 5 = ред. бр. 1)  |           |
| <b>2. Уплата на приходите во текуштата година</b> |  |           |
| 7   | Камата на фондовите во стопанството  |           |
| 8   | Средства од распределбата на општествените придонеси                                     |           |

| 1  | 2  | 3 |
|--|--|---|
| 9  | Камата по дадени кредити   |   |
| 10   | Приходи по основ на влогови во кредитните фондови  |   |
| 11   | Други приходи  |   |
| 12   | Вкупно приходите (ред. бр. 7 до 12)  |   |
| <b>3. Ослободени средства</b>                          |  |   |
| 13   | Наплатени отплати по дадени кредити  |   |
| 14   | Вратени орочени средства   |   |
| 15   | Вкупно ослободените средства (ред. бр. 13+14)  |   |
| 16   | Вкупни средства (ред. бр. 6+12+15)   |   |
| <b>II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА</b> |  |   |
| <b>1. Непосредни расходи</b>                           |  |   |
| 17   | Пренос на средствата врз банките на име влог во кредитниот фонд  |   |
| 18   | Пренос на средствата врз банките за финансирање на инвестициите без обврска за враќање                         |   |
| 19   | Пренос на средствата во Фондот на федерацијата за развој на стопански недоволно развиените републики и краишта |   |
| 20   | Пренос во фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи                                     |   |
| 21   | Платена камата на средствата на општествено-политичката заедница за инвестиции во стопанството                 |   |
| 22   | Покритие на разликата во каматата на банката (член 28 од Законот за банките)                                   |   |
| 23   | Други непосредни расходи   |   |
| 24   | Вкупно расходите (ред. бр. 17 до 24)   |   |
| <b>2. Употреба на средствата</b>                       |  |   |
| 25   | Дадени кредити на банките во текот на годината   |   |
| 26   | Пренос на средствата врз банката како депозит со отказан рок   |   |
| 27   | Вкупно (ред. бр. 25+26)  |   |
| 28   | Вкупно употребените средства (ред. бр. 24+27)  |   |
| 29   | Непотрошени средства (ред. бр. 5+12+15 минус ред. бр. 28) = салдо на жиро-сметката на 31 декември 1967 година  |   |
| <b>III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ</b>                    |  |   |
| 30   | Состојба на жиро-сметката (ред. бр. 29)  |   |
| 31   | Состојба на дадените кредити (ред. бр. 3+25 минус ред. бр. 13)   |   |
| 32   | Состојба на орочените средства (ред. бр. 4+26 минус ред. бр. 14)   |   |
| 33   | Состојба на дадените влогови во кредитниот фонд на банката (ред. бр. 2+17)                                     |   |
| 34   | Вкупни средства на 31 декември 1967 година (ред. бр. 30 до 33)   |   |

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСЗР-1

Социјалистичка Република \_\_\_\_\_ Автономна Покраина \_\_\_\_\_  
 Околија \_\_\_\_\_ Општина \_\_\_\_\_

**Б И Л А Н С**  
**НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

(назив на општествено-политичката заедница)  
 НА 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА

| Реден број | О П И С | И з в о с |
|------------|---------|-----------|
| 1          | 2       | 3         |

**I СРЕДСТВА**

**1. Пренесени средства**

**1** Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред. бр. 48)



| 1  | 2  | 3 |
|----|--|---|
|    | Од тоа:  |   |
|    | а) редовни средства (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред. бр. 48 минус ред. бр. 57)   |   |
|    | б) дополнителни средства (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред. бр. 57)  |   |
| 2  | Средства од кредити и позајмици пренесени од претходната година (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред. бр. 49)   |   |
| 3  | Вкупно (ред. бр. 1+2)  |   |
|    | Во тоа:  |   |
| 4  | Салдо на жиро-сметката (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред. бр. 55)  |   |
| 5  | Состојба на кредитите дадени од средствата на заедничките резерви на стопанските организации (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред. бр. 53)                                  |   |
| 6  | Состојба на орочените средства (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред. бр. 51)  |   |
| 7  | Состојба на издвоените средства (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред. бр. 52)   |   |
| 8  | Состојба на 50% депонираните дополнителни средства (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред. бр. 54)  |   |
| 9  | Вкупно (ред. бр. 4 до 8 = ред. бр. 3)  |   |
|    | <b>2. Остварени средства во текуштата година</b>   |   |
|    | а) Приходи   |   |
| 10 | Средства од распределбата на општествените придонеси — редовни средства  |   |
| 11 | Средства од распределбата на општествените придонеси со посебна намена — дополнителни средства   |   |
| 12 | Средства примени од буџетот, од средствата на заедничките резерви и од фондовите на општествено-политичките заедници   |   |
| 13 | Средства од кредити и позајмици  |   |
| 14 | Средства од примени камати по дадени кредити и од 50% депонираните дополнителни средства   |   |
| 15 | Други приходи  |   |
| 16 | Вкупно приходите (ред. бр. 10 до 15)   |   |
|    | б) Ослободени средства   |   |
| 17 | Од отплати на 50% депонираните дополнителни средства   |   |
| 18 | Од отплати по дадени кредити   |   |
| 19 | Од вратени орочени средства  |   |
| 20 | Од вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи  |   |
| 21 | Вкупно ослободените средства (ред. бр. 17 до 20)   |   |
| 22 | Вкупно остварените средства во текуштата година (ред. бр. 16+21)   |   |
| 23 | Вкупно средствата за употреба во текуштата година (ред. бр. 4+22)  |   |
|    | <b>II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО ТЕКУШТАТА ГОДИНА</b>   |   |
|    | <b>1. Непосредни расходи</b>   |   |
| 24 | За покривање на деловните загуби на стопанските организации  |   |
| 25 | За санација од неинвестиционен карактер на стопанските организации   |   |
| 26 | За исплата на минималните лични доходи на работниците  |   |
| 27 | За исплата на личните доходи во рудниците на јаглен  |   |
| 28 | За исплата на трошоците за преквалификација на рударите  |   |
| 29 | За пренос на дополнителните средства во кредитниот фонд на банката за кредитирање на реконструкцијата на постојните капацитети на определени стопански организации |   |
| 30 | Отплати по примени кредити   |   |
| 31 | Други непосредни расходи   |   |
| 32 | Вкупно непосредните расходи (ред. бр. 24 до 31)  |   |
|    | <b>2. Употреба на средствата</b>   |   |
|    | а) од редовните средства   |   |
| 33 | Кредити и позајмици за покривање на деловните загуби на стопанските организации  |   |
| 34 | Кредити и позајмици за покривање на минималните лични доходи   |   |
| 35 | Кредити за санација од инвестиционен карактер на стопанските организации   |   |
| 36 | Кредити за санација од неинвестиционен карактер на стопанските организации   |   |
| 37 | Кредити за инвестиции заради унапредување на дејноста на стопанските организации   |   |

| 1                                   | 2   | 3 |
|-------------------------------------|---|---|
| 38                                  | Кредити за унапредување на дејноста на стопанските организации од неинвестиционен карактер        |   |
| 39                                  | Кредити на заедничките резерви на стопанските организации на други општествено-политички заедници |   |
| 40                                  | Издвоени средства на сметка на орочените депозити   |   |
| 41                                  | Издвоени средства 25% односно 40% на исплатите за инвестиции                                      |   |
| 42                                  | Издвоени средства 10% на име гарантни износи  |   |
| 43                                  | Издвоени средства до 20% за енергетиката  |   |
| 44                                  | Вкупно употребата на редовните средства (ред. бр. 33 до 43)<br>б) од дополнителните средства      |   |
| 45                                  | Депонирање 50% од средствата кај републичката банка   |   |
| 46                                  | Кредити за исплата на личните доходи на определени стопански организации                          |   |
| 47                                  | Кредити за трошоци на преквалификација на работници на определени стопански организации           |   |
| 48                                  | Вкупно употребата на дополнителните средства (ред. бр. 45 до 47)                                  |   |
| 49                                  | Вкупно употребата на средствата (ред. бр. 44+48)  |   |
| 50                                  | Вкупно непосредните расходи и употребата на средствата (ред. бр. 32+49)                           |   |
| 51                                  | Салдо на жиро-сметката на 31 декември (ред. бр. 4+22 минус ред. бр. 50)                           |   |
| 52                                  | Втасани побарувања  |   |
| 53                                  | Втасани обврски   |   |
| 54                                  | Вкупно расположивите средства на 31 декември (ред. бр. 51+52 минус ред. бр. 53)                   |   |
| <b>III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ</b> |   |   |
| 55                                  | Состојба на средствата (салдо) на жиро-сметката на 31 декември (ред. бр. 51)                      |   |
| 56                                  | Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 5+33 до 39+46+47 минус ред. бр. 18)              |   |
| 57                                  | Состојба на орочените средства (ред. бр. 6+40 минус ред. бр. 19)                                  |   |
| 58                                  | Состојба на издвоените средства (ред. бр. 7+41+42+43 минус ред. бр. 20)                           |   |
| 59                                  | Состојба на 50% депонираните средства (ред. бр. 8+45 минус ред. бр. 17)                           |   |
| 60                                  | Вкупни средства (ред. бр. 55 до 59)<br>Од тоа:  |   |
| 61                                  | Сопствени средства на фондот (ред. бр. 60 минус ред. бр. 62)                                      |   |
| 62                                  | Примени кредити и позајмици — туѓи средства (ред. бр. 2+13 минус ред. бр. 30)                     |   |

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

**20.**

Врз основа на точката 4 од Одлуката за височината на износот од малопродавната цена на бензинот и плинското масло наменет за одржување и реконструкција на патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 47/67), во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар за финансии пропитува

**П РА В И Л Н И К**

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ОД МАЛОПРОДАВНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО НАМЕНЕТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА**

**Член 1**

Во Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на износот од малопродавната цена на бензинот и плинското масло наменет за одржување

и реконструкција на патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/67) во членот 3 став 2 по бројот: „13/67“ се додаваат зборовите: „и 51/67“, а бројот: „18“ се заменува со бројот: „17“.

Во ставот 4 на крајот се додава нова реченица, која гласи:

„Тримесечна пресметка за четвртото тримесечје на текуштата година се поднесува до 20 јануари наредната година.“

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-18/1

18 декември 1967 година

Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
**Јанко Смоле, с. р.**

## 21.

Врз основа на членот 32 став 4 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44 65), Сојузниот совет за здравство и социјална политика пропишува

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕ**  
**НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ ВО ТЕКОТ НА**  
**НИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА НАЧИНОТ НА**  
**ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ**  
**ИСПИТУВАЊА**

## Член 1

Работните организации што произведуваат прехранбени продукти на индустриски начин, а кои во смисла на членот 32 ст. 1 и 2 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти се должни да вршат испитување на здравствената исправност на сировините и прехранбените продукти во текот на нивното производство, можат да ги вршат пропишаните испитувања преку сопствената служба или преку овластени установи за контрола и испитување на прехранбените продукти, под условите пропишани со овој правилник.

## Член 2

Работната организација што врши испитување на прехранбени продукти преку сопствена служба мора да има простории за вршење лабораториски испитувања на прехранбените продукти, и тоа:

- 1) просторија за вршење микробиолошки анализи;
- 2) просторија за вршење хемиски анализи, со капела и вентилација;
- 3) просторија за миене лабораториски садови и за стерилизација на материјалите;
- 4) просторија за лабораториска кујна.

Просторните од ставот 1 на овој член мораат да бидат поврзани со водовод и канализација и мораат да имаат текушта топла и ладна вода. Сидовите на тие простории мораат да имаат мазна површина и да бидат изработени така што да можат лесно да се чистат, мијат и дезинфицираат.

## Член 3

Работните организации што вршат микробиолошки анализи на прехранбени продукти преку сопствена служба, мораат да ја имаат следната опрема и прибор:

- 1) микроскоп (со имерзија);
- 2) два термостата (800 × 600 × 500, со регулатор за температура);
- 3) фрижидер, со капацитет до 150 l;
- 4) Сајцов филтер, со капацитет од 250 до 500 ml;
- 5) автоклав (400 × 600);
- 6) сув стерилизатор;
- 7) водена бања, со терморегулатори од 37°C до 100°C;
- 8) Кохов лонец;
- 9) електрична центрифуга;
- 10) техничка вага;
- 11) аптекарска вага;
- 12) Петриеве плочи, микробиолошки епрувети, пипети, Еленмаерови шишенца, предметни и покривни стакла, ези, тријалници, лупи, пламеници, лабораториско решо и друга потребна опрема и прибор, во зависност од бројот и видот на анализите на прехранбените продукти.

За вршење хемиски анализи на прехранбени продукти организациите од ставот 1 на овој член мораат да имаат опрема и прибор потребна за вршење анализи според пропишаните односно усвоените методи за соодветните видови прехранбени продукти.

Покрај опремата и приборот од ст. 1 и 2 на овој член, работните организации што вршат испитување на прехранбени продукти преку сопствена служба мораат да имаат доволна количина хемикалии и подлоги за вршење микробиолошки и хемиски анализи на прехранбените продукти што ги произведуваат.

## Член 4

Микробиолошки прегледи на сировини и готови производи во работните организации што вршат испитување на прехранбени продукти преку сопствена служба можат да вршат:

- 1) лекари специјалисти по бактериологија;
- 2) биолози специјалисти по бактериологија;
- 3) ветеринари специјалисти за хигиена на прехранбените продукти од анимално потекло.

Микробиолошки прегледи на сировини и готови производи во одделни работни организации можат да вршат и лекари, ветеринари, дипломирани агрономи, дипломирани биолози и дипломирани фармацевти од санитарен правец — ако заради оспособување за вршење прегледи на определени видови прехранбени продукти поминале најмалку една година на работа во бактериолошка лабораторија на некоја од установите што во смисла на членот 40 став 4 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти се определени за вршење суперанализи на прехранбени продукти или до денот на влегувањето во сила на овој правилник најмалку три години вршеле бактериолошки прегледи на определени видови прехранбени продукти во лаборатории на тие организации.

Хемиски прегледи на сировини и прехранбени продукти можат да вршат дипломирани хемичари од санитарен, прехранбен и аналитички правец, технолози, аналитичари, дипломирани фармацевти од санитарен правец, како и други лица со висока стручна подготовка кои се оспособени за вршење хемиски прегледи на прехранбени продукти под условите од ставот 2 на овој член.

## Член 5

Испитувањето на прехранбените продукти во текот на производството се состои од органолептички и лабораториски прегледи и ги опфаќа:

- 1) сировините;
- 2) адитивите што се користат во производството на прехранбени продукти;
- 3) готовите производи пред нивното пуштање во промет.

Земањето на мостри сировини, адитиви односно готови производи заради испитување, го вршат стручни лица што ќе вршат прегледи на тие мостри.

## Член 6

Работните организации што произведуваат прехранбени продукти на индустриски начин се должни да вршат лабораториски испитувања на мостри на готови производи произведени од иста партија сировини во непрекинат процес на производство (серија на производстао).

Лабораториските испитувања на мостри од секоја серија на производство се состојат од хемиски, физикални и бактериолошки прегледи, зависно од видот на прехранбените продукти, и ги опфаќаат сите елементи определени со прописите за квалитетот односно со прописите за бактериолошките услови на кои мораат да им одговараат одделни видови прехранбени продукти.

Обемот и видовите лабораториски испитувања на сировини и адитиви ги определуваат стручни лица што вршат испитување на прехранбени продукти во текот на производството, зависно од видот на сировините односно адитивите и од наодот при органолептичкиот преглед.

## Член 7

Кога овластена установа за контрола и испитување на прехранбени продукти односно службата преку која работната организација врши испитување на прехранбени продукти ќе утврди дека произведените прехранбени продукти во сè им одговараат на пропишаните услови, таа ќе издаде потврда (атест) за здравствената исправност на тие прехранбени продукти. Оваа потврда важи како доказ дека е извршено задолжително испитување на прехранбените продукти во текот на нивното производство.

Работната организација што произведува прехранбени производи на индустриски начин не смее да пушти во промет произведени прехранбени производи без потврдата од ставот 1 на овој член.

#### Член 8

Евиденцијата за извршените органолептички и лабораториски прегледи на сировините и готовите производи мора да биде приспособена кон природата на производството и видот на прехранбените производи. Оваа евиденција може да се води во вид на лабораториски дневник, погонски дневник, картотека и сл., а мора да ги содржи датумите и броевите на контролираните индустриски серии на готови производи, датумите и наодите на извршените испитувања, како и наложите од раководителот на производството издадени врз основа на извршените испитувања.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член мора да ја води секоја работна организација што произведува прехранбени производи на индустриски начин и книгите на евиденција односно картотеката на евиденцијата мораат да им бидат достапни на органите на инспекцијата надлежни за вршење санитарен надзор над прехранбените производи.

#### Член 9

Лицата што во поглед стручната подготовка не ги исполнуваат условите пропишани во членот 4 на овој правилник, а ќе се затечат на работа во лаборатории на работните организации на денот на влегувањето во сила на овој правилник, можат да вршат лабораториски прегледи на прехранбени производи најмногу две години од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 10

Работните организации што вршат испитување на прехранбени производи преку сопствена служба се должни во поглед на просториите, опремата и приборот за вршење испитување на прехранбени производи да ги исполнат условите од чл. 2 и 3 на овој правилник во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1444

18 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот совет  
за здравство  
и социјална политика,  
др Никола Георгиевски, с. р.

## 22.

Врз основа на членот 117 став 1 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

### НАРЕДБА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Во Наредбата за надоместокот за водење воздухоплови во воздушниот простор на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65 и 34/66) во точката 2 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: „За услуги дадени на воздухопловите од ст. 1 и 2 на оваа точка, што во меѓународната воздушна пловидба ја прелетуваат Југославија без слетување и при тоа го користат воздушниот пат од влезно-излезниот коридор Олшево или Шент Иљ преку Загреб, Сараево и Куманово до влезно-излезниот коридор Гевгелија, или обратно, се плаќа полниот надоместок од ст. 1 и 2 на оваа точка.“

Во точката 4 се додава нов став 2, кој гласи: „За услуги дадени на воздухоплови што ја прелетуваат Југославија без слетување, и што му припаѓаат на ист превозувач чии воздухоплови во редовниот меѓународен сообраќај ќе извршат повеќе од 16 слетувања на југословенски аеродроми во текот на еден месец, се плаќа надоместок кој изнесува 75% од надоместокот од точката 2 ст. 1 и 2 на оваа наредба, ако го користат воздушниот пат од влезно-излезниот коридор Олшево или Шент Иљ преку Загреб, Сараево и Куманово до влезно-излезниот коридор Гевгелија, или обратно.“

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6281/67

11 декември 1967 година  
Белград

Сојузен секретар  
за стопанство,  
др Боривоје Јелиќ, с. р.

## 23.

Врз основа на членот 28 став 1 од Законот за утврдување на способноста за пловидба на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64 и 47/65), сојузниот секретар за стопанство издава

### НАРЕДБА

**ЗА ОПРЕМАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ПОМОРСКИ ТОВАРНИ БРОДОВИ ШТО ВРШАТ МЕЃУНАРОДНИ ПАТУВАЊА СО ПРОТИВПОЖАРНА ШМУКАЛКА ЗА НУЖДА И СО СПЛАВОВИ ЗА СПАСУВАЊЕ**

1. Постојните товарни бродови на Југословенската трговска морнарица што вршат меѓународни патувања определени со оваа наредба (во натамошниот текст: бродовите), мораат да бидат опремени со противпожарна шмукалка за нужда и со сплавови за спасување, според одредбите од оваа наредба.

Оваа наредба се однесува на бродовите чија кобилица е поставена пред 26 мај 1965 година.

2. Брод од 1000 или повеќе BRT на кој пожар во кое и да е одделение може да ги онеспособи за употреба сите противпожарни шмукалки, мора да има една противпожарна шмукалка за нужда на самостоен погон, сместена вон од одделенијата во кои се наоѓаат другите противпожарни шмукалки.

На бродови од 1000 BRT или поголеми но помали од 2000 BRT противпожарната шмукалка за нужда може да биде постојано поставена или преносна, и може да биде на рачен или механички погон. Противпожарната шмукалка за нужда на тие бродови мора да биде од капацитет 15 m<sup>3</sup>/час и способна да произведе на било кој хидрант притисок од 2,6 kp/cm<sup>2</sup>, и кога на хидрантот се приклучени две млазници во пречник од 12 mm.

На бродови од 2000 BRT или поголеми, противпожарната шмукалка за нужда мора да биде постојано поставена и мора да биде на механички погон. Оваа шмукалка мора да биде од капацитет 25 m<sup>3</sup>/час и способна да произведе на било кој хидрант притисок од 2,6 kp/cm<sup>2</sup>, и кога на хидрантот се приклучени две млазници во пречник од 12 mm.

3. Секој брод, освен танкер од 1600 или повеќе BRT, покрај чамците за спасување и другите пропишани средства за спасување на човечки животи на море, мора да има и онолкув број сплавови за спасување колку е доволно да се сместат на нив една половина од вкупниот број на сите лица на бродот.

Број сплавови за спасување според ставот 1 од оваа точка мора да има и танкер од 3000 или повеќе BRT кој нема средно надграѓе, ако му е, поради условите на сместувањето, одобрено од Југословенскиот регистар на бродовите на крмениот дел, наместо пропишаните четири чамци за спасување, да има само два чамца за спасување, по еден на секоја страна од крмениот дел на танкерот.

4. Бродовите од точката 2 на оваа наредба мораат да бидат опремени со противпожарна шмукалка за нужда пропишана со оваа наредба, и тоа:

1) бродовите на кои на 26 мај 1965 година не им истекле десет години од денот на полагањето кобилицата на бродот — најдоцна до 31 јануари 1968 година;

2) бродовите на кои на 26 мај 1965 година им истекле десет години од денот на полагањето кобилицата на бродот — најдоцна до 31 декември 1968 година;

5. Бродовите од точката 3 на оваа наредба мораат да бидат опремени со број сплавови за спасување според точката 3 став 1 од оваа наредба најдоцна до 31 јануари 1968 година.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-1688  
3 јануари 1968 година  
Белград

Сојузен секретар  
за стопанство,  
др **Боривоје Јелиќ**, с. р.

## 24.

Врз основа на членот 40 став 4 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/65) и членот 17 од Основниот закон за здравствениот надзор над предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот совет за здравство и социјална политика донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СУПЕР-АНАЛИЗИ НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОДУКТИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

1. Во Решението за определување на установите за вршење суперанализи на прехранбените продукти и на предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/66 и 42/66) во точката 1 став 1 по одредбата под 8 се додава нова одредба под 8а, која гласи:

„8а) Институтот за прехранбена индустрија, со седиште во Нови Сад;“.

По одредбата под 10 се додаваат две нови одредби, под 10а и 10б, кои гласат:

„10а) Ветеринарниот институт, со седиште во Нови Сад;“

10б) Институтот за млекоство на Југославија, со седиште во Белград;“.

2. Во точката 2 став 1 на крајот на одредбата под 7 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат две нови одредби, под 8 и 9, кои гласат:

„8) Биотехнолошкиот оддел на Технолошкиот факултет, со седиште во Загреб;“

9) Прехранбено-технолошкиот институт, со седиште во Загреб.“

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1511/1  
18 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот совет  
за здравство  
и социјална политика,  
др **Никола Георгиевски**, с. р.

## 25.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГИЛЗНИ ОДБОЈНИЦИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Одбојници за шпирски возила за колосек 1435 mm:

— Гилзни одбојници од 75 mm на одот со прстенеста пружина, одбојна сила 35 Mr. Диспозиција — — — JUS P.F4.210

— Гилзни одбојници од 75 mm на одот со полжавеста пружина, одбојна сила 16 Mr. Диспозиција — — — JUS P.F4.211

— Гилзни одбојници од 75 mm на одот. Судирни гилзи. Склоп — — — JUS P.F4.215

— Гилзни одбојници 75 mm на одот. Судирни гилзи. Одбојнички плочи — — — — — JUS P.F4.216

— Гилзни одбојници, Судирни гилзи. Зајакнување на одбојничката плоча — — — — — JUS P.F4.217

— Гилзни одбојници, Судирни гилзи. Упростена подлога на пружината — — — — — JUS P.F4.218

— Гилзни одбојници од 75 mm на одот. Судирни гилзи. Цевка — — — JUS P.F4.219

— Гилзни одбојници од 75 mm на одот. Водилничка гилза. Склоп — — — JUS P.F4.220

— Гилзни одбојници од 75 mm на одот. Водилнички гилзи. Цевка — — — JUS P.F4.221

— Гилзни одбојници од 75 mm на одот. Водилнички гилзи. Прирабници — — — — — JUS P.F4.222

— Гилзни одбојници. Дводелен прстен — — — — — JUS P.F4.223

— Гилзни одбојници од 75 mm на одот со полжавеста пружина. Збијни толчници — — — — — JUS P.F4.224

— Гилзни одбојници од 75 mm на одот. Подложни плочи — — — — — JUS P.F4.225

— Гилзни одбојници изработени со заварување. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS P.F4.910

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение задолжителни се и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 21-9571/1  
25 декември 1967 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
**Славолуб Виторовиќ**, с. р.

26.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА ОД КОРОЗИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Заштита од корозија:

Премачкувачко средство со оксид на железо — I покривно премачкување за железнички возила — — — — — JUS C.T7.341

Премачкувачко средство со титанидиоксид — I покривно премачкување — — — — — JUS C.T7.342

Премачкувачко средство со оксид на железо — I покривно премачкување за стабилни челични конструкции — — — — — JUS C.T7.343

Премачкувачко средство, маслено, со оксид на железо — I покривно премачкување — — — — — JUS C.T7.344

Премачкувачко средство, бело, мешано — I покривно премачкување за железнички возила — — — — — JUS C.T7.351

Премачкувачко средство со битумен — I покривно премачкување — — — — — JUS C.T7.361

Премачкувачко средство со титанидиоксид — II покривно премачкување — — — — — JUS C.T7.371

Премачкувачко средство со оксид на железо — II покривно премачкување — — — — — JUS C.T7.372

Премачкувачко средство со алуминиумска паста — II покривно премачкување — — — — — JUS C.T7.373

Премачкувачко средство, маслено, со оксид на железо — II покривно премачкување — — — — — JUS C.T7.374

Премачкувачко средство со битумен II покривно премачкување — — — — — JUS C.T7.375

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 25-37/1

4 јануари 1968 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

27.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Пластични маси:

— Определување на термичката стабилност на поливинилхлоридот на сродните кополимери, како и нивните смеси — — — — — JUS G.S2.505

— Испитување на вештачка кожа. Определување на масата по единица површина — — — — — JUS G.S2.702

— Испитување на вештачка кожа. Определување на дебелината — — — — — JUS G.S2.703

— Испитување на вештачка кожа со подлога. Определување на прекинувачката сила и издолжувањето — — — — — JUS G.S2.704

— Испитување на вештачка кожа. Определување на отпорноста спрема раздвојувањето на наносот од подлогата — — — — — JUS G.S2.709

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 24-40/1

4 јануари 1968 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

28.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на технички натриумтриполифосфат:

— Определување на содржината на вкупните фосфати (изразена како  $P_2O_5$ ) — — — — — JUS H.B8.070

— Определување содржината на железо (изразена како Fe) — — — — — JUS H.B8.071

— Определување на загубата со жарене — — — — — JUS H.B8.072

— Мерење на pH-вредност — — — — — JUS H.B8.073

— Определување содржината на материј нерастворливи во вода — — — — — JUS H.B8.074

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 22-34/1

4 јануари 1968 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

29.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БАЗИЧНИ ХЕМИКАЛИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Базични хемикалии:

- Натриумтриполифосфат, технички — — — — — JUS H.B1.110
- Калциумцијанамид, во прав — JUS H.B4.030
- Калциумцијанамид, во гранули JUS H.B4.031

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 22-39/1  
4 јануари 1968 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

30.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НЕМЕТАЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Кварцен песок за фина керамика:

- Класификација и технички услови — — — — — JUS B.B5.030
- Земање и обработка на мостри.
- Методи за испитување — — — — — JUS B.B8.060

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 03-35/1  
4 јануари 1968 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

31.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФЕЛДСПАТ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Фелдспат:

- Класификација и технички услови — — — — — JUS B.F2.030
- Методи за испитување — — — — — JUS B.F8.050

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 03-36/1  
4 јануари 1968 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

32.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

- Пелин (Absinthij herba) — — — JUS E.B3.074
- Петровец (Agrimoniae herba) — — — JUS E.B3.076
- Исоп (Hyssopi herba) — — — JUS E.B3.079
- Лист од теснолисен тегавец (Plantaginis lanceolatae folium) — — — JUS E.B3.088
- Лист од малина (Rubi idaei folium) JUS E.B3.089
- Врапилова трева (Origani herba) — JUS E.B3.091
- Корен од бозовина (Ebuli radix) JUS E.B3.093
- Корен од оман (Imulae radix) — JUS E.B3.094
- Корен од коприва (Urticae radix) JUS E.B3.096
- Ризом на перуника (Iridis rhizoma) JUS E.B3.097

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1968 година.

Бр. 07-38/1  
4 јануари 1968 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.



33.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГУМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Гумени затиначи за зглобни спојници за парно греење на железничките возила. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS P.F6.902

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 24-41/1

4 јануари 1968 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67, се поткраднале долу наведените грешки, та врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

Во членот 13 наместо бројот во заграда: „41“ треба да стои: „14“.

Во насловот над членот 14 наместо зборовите: „не може“ треба да стои: „може“.

Во членот 45 наместо зборот: „си“ треба да стои: „ги“.

Во членот 48 наместо зборовите: „2,5% од основица“ треба да стои: „2,53% од основицата“.

АС бр. 910

9 јануари 1968 година  
Белград

Генерален секретар  
на Сојузната скупштина,  
Стјепан Фунариќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67, се поткраднале долу наведените грешки, та врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во членот 1 став 2 по зборовите: „тој доход“ пред запирката треба да се додадат изоставените зборови: „а кои се утврдуваат според височината на тие лични доходи“.

АС бр. 938

9 јануари 1968 година  
Белград

Генерален секретар  
на Сојузната скупштина,  
Стјепан Фунариќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Основниот закон за задолжително примање на приправници во работните организации, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67, се поткраднале долу наведените грешки, та врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИМАЊЕ НА ПРИПРАВНИЦИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. По членот 2 изоставен е членот 3, кој гласи: „Приправникот има права и должности на работник.“

Со општиот акт на работната организација може да се утврди посебен начин на учество на приправниците во распределбата на средствата за лични доходи.“

2. Поради горната погрешка членот 3 добива бројна ознака 4, членот 4 добива бројна ознака 5, а членот 5 добива бројна ознака 6.

АС бр. 948

9 јануари 1968 година  
Белград

Генерален секретар  
на Сојузната скупштина,  
Стјепан Фунариќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за начинот на искажувањето на приходите и за нивното распоредување во буџетот на општествено-политичката заедница, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/67, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕТО НА ПРИХОДИТЕ И ЗА НИВНОТО РАСПОРЕДУВАЊЕ ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Во точката 18, во уводната реченица, наместо бројот: „19“ треба да стои: „18“, а во шемата на

општиот распоред на приходите во основната намена: „18. Издвојувања во резервниот фонд“ пред класификациониот број на распоредната група: „18-2 — Средства распоредени во определен износ“ треба да се стави по погрешка изоставената распоредна група: „18-1 — Средства распоредени во процент од приходите“.

Во точката 23 став 3 под 5) последните три реда треба да гласат: „градби и покрај постоењето на урбанистички план и слично“.

Во точката 24 став 4 наместо зборот: „доделено“ треба да стои: „доверено“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 9 јануари 1968 година.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

### НАРОДНЕ НОВИНЕ

#### СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 17 од 1 мај 1967 година објавуваат:

**Одлука** за прогласување на Уставниот закон за промена на Уставот на СР Хрватска;

**Уставен закон** за промена на Уставот на Социјалистичка Република Хрватска;

**Закон** за референдумот и другите форми на непосредно управување;

**Закон** за номадската испаша на овци;

**Одлука** за давање гаранција за враќање заемот на Републичкиот фонд за патишта на деловните банки;

**Одлука** за задолжување Социјалистичка Република Хрватска кај Стопанската банка во Загреб;

**Одлука** за потврдување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за научна работа за 1966 година.

Во бројот 18 од 4 мај 1967 година објавуваат:

**Извештај** на Републичката изборна комисија за резултатот од изборите на пратеници за Републичкиот собор на Саборот на СРХ одржани на 9 и 23 април 1967 година;

**Извештај** на Републичката изборна комисија за резултатот од изборите на пратеници за Стопанскиот собор на Саборот на СРХ одржани на 9 април 1967 година;

**Извештај** на Републичката изборна комисија за резултатот од изборите на пратеници за Просветно-културниот собор на Саборот на СРХ одржани на 9 април 1967 година;

**Извештај** на Републичката изборна комисија за резултатот од изборите на пратеници за Социјално-здравствениот собор на Саборот на СРХ одржани на 9 април 1967 година;

**Извештај** на Републичката изборна комисија за резултатот од изборите на пратеници за Организационо-политичкиот собор на Саборот на СРХ одржани на 9 април 1967 година.

## СОДРЖИНА

|  | Страна |
|--|--------|
| 16. Основен закон за искористувањето на луڪите и пристаништата (Пречистен текст)   | 33     |
| 17. Основен закон за здравственото осигурување на земјоделците (Пречистен текст)   | 36     |
| 18. Уредба за измени на Уредбата за воведување матична евиденција за осигурениците и уживателите на пензии, за пријавување на податоците за матичната евиденција и за регистрација на тие податоци                   | 38     |
| 19. Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници за 1967 година — — — — —                                  | 38     |
| 20. Правилник за измена и дополние на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на износот од малопродавната цена на бензинот и плинското масло наменет за одржување и реконструкција на патишта — — — — — | 49     |
| 21. Правилник за условите и начинот на испитување на прехранбени продукти во текот на нивното производство и за начинот на водење евиденција за извршените испитувања — — — — —                                      | 50     |
| 22. Наредба за дополненија на Наредбата за надоместокот за водење воздухоплови во воздушниот простор на Југославија — —  | 51     |
| 23. Наредба за опремање на постојните поморски товарни бродови што вршат меѓународни патувања со противпожарна шмукалка за нужда и со сплавови за спасување — — — — —  | 51     |
| 24. Решение за дополние на Решението за определување на установите за вршење суперанализи на прехранбените продукти и на предметите за општа употреба — —  | 52     |
| 25. Решение за југословенските стандарди за гилзни одбојници на железнички возила  | 52     |
| 26. Решение за југословенските стандарди од областа на заштитата од корозија — —   | 53     |
| 27. Решение за југословенските стандарди за пластични маси — — — — —   | 53     |
| 28. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на хемиски соединенија — — — — —   | 53     |
| 29. Решение за југословенските стандарди од областа на производството на базични хемикалии — — — — —   | 54     |
| 30. Решение за југословенските стандарди за неметали — — — — —   | 54     |
| 31. Решение за југословенските стандарди за фелдспат — — — — —   | 54     |
| 32. Решение за југословенските стандарди за лековити растенија — — — — —   | 54     |
| 33. Решение за југословенскиот стандард за гумени материјали за потребите на железничкиот сообраќај — — — — —  | 55     |
| Исправка на Законот за додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија — — —   | 55     |
| Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации — —   | 55     |
| Исправка на Основниот закон за задолжително примање на приправници во работните организации — — — — —  | 55     |
| Исправка на Упатството за начинот на искажувањето на приходите и за нивното распоредување во буџетот на општествено-политичката заедница — — — — —   | 55     |